

## МАКЕДОНИЈА НА ЈАНОО

Откријте ги духовните мистерији на Македонија" е насловот под кој на Интернет страницата <http://adventures.yahoo.com/macedonia>, познатиот светски авантурист Ричард Бенгс ги пишува доживеаните искуства во земјата на Александар Македонски. Во тимот за продукција, составен од шест луѓе (покрај Бенгс, учествуваше и продуцент од BBC Travel World Service), минаа 12 дена во Македонија, посетувајќи уникатни локации и собирајќи материјал за да создадат интерактивен мултимедијален пакет, кој почна со емитување на 10 јули.

По дванаесетте дена минати ширум Македонија кај авантуристот Бенгс, кој 35 години крстосува и ги открива најубавите, најдалеч-



ца (со куклите во камен); Каменот од Розета (тријазичната гранитна карпа пронајдена во Египет, за која од неодамна се тврди дека главниот натпис е старомакедонски испишан со демотско писмо); Кокино (неолитска опсерваторија); манастирот "Свети Ѓорѓија" во Старо Нагоричане, изгра-

ра е со македонско потекло, што е точно ако се знае дека со тогашен Мисир или денешен Египет цели сто го-

вори за неодамна откриената неолитска опсерваторија (Кокино), па сè до православните манастири и муслиманските џамии.

### МАКЕДОНСКИ МИСТЕРИИ

Ричард Бенгс своите впечатоци ги претстави во пет дена, односно презентираше по еден ден од неговите доживувања. Така, првиот ден Бенгс ќе запише дека Македонија била крстопат на многу религии, цивилизации, за златната маска, а особено е интересен делот каде што говори за мисијата на Александар Македонски, при што истакнува дека по неговата смрт Македонија станува центар на светот,

# СВЕТИТЕ ТАЈ АЛЕКСАНД



Пишува: Милева ЛАЗОВА



"Сè уште многу малку Американци можат да ја најдат Македонија на мапата на светот. Некои мислат дека тоа е праисториското место каде што мамутите наречени 'македони' живееле пред милиони години. Многумина оваа земја ја мешаат со регион во Северна Грција, кој го носи истото име - всушност носат заедничко име што е и предмет на спор меѓу двете соседни земји", пишува на сајтот.

На овој сајт особено е интересен делот кој говори за мисијата на Александар Македонски, при што се истакнува дека по неговата смрт Македонија станува центар на светот, место каде што се вкрстувале цивилизациите.

ните и најмистериозните места на планетава, воодушевување предизвикале осумтте чуда на Македонија: Александар; Хераклеја; Виа Игнација; Охрид; Кукли-

ден во XI век; Цоцев Камен. Интересни се фактите кои ги изнесува овој авантурист, а тие малку се познати дури и кај нас. Покрај другото, тој истакнува дека Клеопат-

дини владееле Македонци, потоа дека ја истражуваат веројатно најславната непозната земја на светот, со нејзиното најстаро езеро во Европа (Охридското), го-

место каде што се вкрстувале цивилизациите.

"Пред два милениума ова беше најмоќното место на светот. Во IV век пред нашата ера младиот принц

Александар почна кампања со која го освои светот откако неговиот татко Филип Втори од Македонија беше убиен пред да ја оствари таа мисија. Александар си поставил агенда за освојување и обединување на светот. Со војска од 40.000 луѓе од висините на кралството до северна Грција, Александар станал првиот светски лидер, кој историјата го познава. Прво Грција, потоа Персија, а потоа и почвите од Египет до Индија паднале под мечот на Александар Македонски. Македонија станала најмоќното место на земјата и нејзините богатства нè доближуваат до мистериите", пишува Бенгс и ги поканува сите да дојдат да ги откриваат мистериите на Македонија.

Бенгс ја опишува и сред-

ле науката и религијата и Цоцев Камен кај Кратово, праисториска опсерваторија, која ја откри д-р Душко

Причеста", место каде може да се види дел од крстот на кој бил распнат Исус. Четвртиот ден е искористен за

та непозната земја на светот. Од најстарото езеро во Европа, до неодамна откриената неолитска сончева опсерваторија, до познатите православни манастири и муслимански џамии. Но, Македонија не живее во минатото - Македонија е првата земја која на целата територија има безжичен Интернет", пишува на сајтот.

## МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПРОЕКТ

Посетата на Yahoo тимот на Ричард Бенгс беше заеднички промотивен напор на Националниот портал за Туризам ExploringMacedonia на USAID e-Biz, чија цел е да го поттикнат користењето на информатичката технологија, особено Интернетот во македонскиот туризам. Македонија е една од седумте земји претставени од Yahoo! adventures. Интерактивниот пакет за Македонија останува перманентно на овој дел на Yahoo, и најмалку две седмици ќе биде на почетната страница. Светски познатиот дел за промоции на туристички дестинации Yahoo! Adventures ја посочува Македонија како туристичка дестинација во текот на јули. Мултимедијалната продукција, која беше подготвена за еден месец, беше поддржана од ExploringMacedonia.com.

Директорот на мисијата на USAID, Дик Голдман, за овој мултимедијален пакет изјави:

"Другите презентирани дестинации беа преплавени, на позитивен начин, од претставувањето на Yahoo. Ова е навистина одличен бесплатен публицитет за Македонија".

Yahoo ја опишува Македонија како една од "светските најстари цивилизации и најнови нации". Мултимедијалната продукција вклучува извештаи, видеоклипови, мапи и фотографии од македонските туристички дестинации.



Алексовски, опсерваторија која во македонската јавност сè уште не е призната, но овој сајт и тоа како ја

посета на македонските термални извори, кои и борците на Александар Македонски ги користеле за

# НИ ВО ЗЕМЈАТА НА АР МАКЕДОНСКИ

бата со археологот Паско Кузман од Охрид (пред неколку години ја открил златната маска), кој му објаснил за четирите златни маски, кои беа пронајдени и изнесени надвор од границите, продадени на црниот пазар и сега се чуваат во музеите во Софија и во Белград.

"Паско инсистира да ја подржам маската од IV век пред нашата ера, која за малку ќе ја испуштев, кога тој кажа дека на пазарот може да достигне и сума од 18 милиони евра", пишува Ричард Бенгс.

Откривањето на мистериите на карпите и на ѕвездите, тимот на Yahoo ги остави за вториот ден од прошетката низ Македонија. Ги посетиле опсерваторијата Кокино, место каде што, според археолозите, почна-



признава и ја наведува како интересно место.

Третиот ден е посветен на скриените тајни каде што се проговори и за манастирот "Света Богородица

лекување на добиените рани. Во петтиот ден забележани се можностите и иднината на Македонија.

"Ние ја истражуваме Македонија, можеби најпозна-